

Неделен извештај за измерени средно-дневни вредности на емисии од главните емисиони точки во Цементарница УСЈЕ

(17.03.2023 – 23.03.2023)

**Ротирна печка 3 (A-03.1)**

Ротирна печка 3*	SO <sub>2</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		NO <sub>x</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		Прашина [mg/Nm <sup>3</sup> ]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
17.03.2023		400		800		30
18.03.2023		400		800		30
19.03.2023		400		800		30
20.03.2023		400		800		30
21.03.2023		400		800		30
22.03.2023		400		800		30
23.03.2023		400		800		30

**Ротирна печка 4 (A-04.1)**

Ротирна печка 4**	SO <sub>2</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		NO <sub>x</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		Прашина [mg/Nm <sup>3</sup> ]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
17.03.2023	9,71	400	567,48	800	5,69	30
18.03.2023	79,18	400	580,62	800	6,58	30
19.03.2023	120,24	400	610,29	800	6,10	30
20.03.2023	107,91	400	643,08	800	7,19	30
21.03.2023	88,42	400	623,36	800	7,46	30
22.03.2023	17,72	400	568,09	800	7,89	30
23.03.2023		400		800		30

**Легенда:**

**ИСДВ** – измерена средно-дневна вредност

**ГВЕ** – гранична вредност на емисии (Законски максимално дозволена вредност)

\* Ротирна печка 3 не работи од 13.03.2023 поради годишен ремонт

\*\* Ротирна печка 4 е исклучена на 22.03.2023 поради кратки сервисни активности

\*\*\*

- Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ постојано се под граничните вредности определени со Закон

Од 2007 година, емисиите на Цементарница УСЈЕ се мониторираат 24 часа, 365 дена во годината од страна на независен, автоматски систем за мониторинг (вкупна прашина, SO<sub>2</sub> и NO<sub>x</sub>), кои се контролирани од страна на надлежните органи. Компанијата не е во можност на каков било начин да влијае врз резултатите.

- Производството запира доколку филтрите не работат

Технолошкиот процес оневозможува работа на погонот без работа на филтрите.

- Цементарница УСЈЕ не влијае врз зголемување на присуството на PM<sub>10</sub> честички во воздухот

Паралелното мерење на амбиенталниот воздух (PM<sub>10</sub> честички) во кругот на Цементарница УСЈЕ не покажува меѓузависност со состојбите со амбиенталниот воздух измерени на други мерни станици, надвор од цементарницата.

- Работењето на компанијата постојано е следено од страна на Државниот инспекторат за животна средина
- Кога печките на Цементарница УСЈЕ работат, тие работат 24 часа

Цементарница УСЈЕ поради технолошки и деловни причини работи во текот на целото денонокие. Печките или работат континуирано (24 часа) или не работат.

- Производството на цемент е поинтензивно лете, отколку зиме

Поради поголемата сезонска побарувачка на цемент, производството е поголемо лете, отколку зиме.

Цементарница УСЈЕ ги поканува сограѓаните, невладините организации, граѓанските групи, медиумите во кое и да е време да ја посетат компанијата и да добијат одговори за сите прашања од интерес. Посетите ќе со одвиваат согласно условите пропишани со протоколите за справување со пандемијата Covid-19.

Контакт е-mail: [contact@usje.mk](mailto:contact@usje.mk)